



# ДЕЛТА Мулти Травел Сервисес

## Вила "KOSTAS" - Калитеа

Бесплатно сместување за 3-то и 4-то лице во Студио


Вила "Kostas", се наоѓа во центарот на Калитеа на самиот главен булевар и на околу **120m од плажа**. Располага со 1/4 студија (едно душло легло + две единечни или четири единечни легла), комплетно опремени со: кујна (со комплетен прибор за онолку лица према број на легла + шпорет со рерна, аспиратор, голем фрижидер...), комплетно реновирани нови купатила, просторни балкони (масичка со столчиња) со поглед напред на булеварот и кон море (од студијата на II кат), LCD телевизор, гардеробер, клима и  интернет - БЕСПЛАТНИ. Студијата се наоѓаат на I и II кат.



### EARLY BOOKING - Лето 2020

**20% попуст за целосна уплата до 01.01.20 | 15% попуст за целосна уплата до 01.02.20**  
**10% попуст за целосна уплата до 01.03.20 | 5% попуст за целосна уплата до 01.04.20**

"Kostas" Калитеа	термин бр. ноќи	МАЈ			ЈУНИ				ЈУЛИ				АВГУСТ				СЕПТЕМВРИ				
		16	23	30	06	13	20	27	04	11	18	25	01	08	15	22	29	05	12	19	
1/4 студио		45	80	105	135	160	180	200	375	405	425	425	425	425	405	200	160	100	70	50	
опис на ценовникот		цени по лице со превоз							цени за наем на цел апартамент без превоз							цени по лице со превоз					



# ДЕЛТА Мулти Травел Сервисес

## НАПОМЕНА

- Цените се дадени по лице за 7 ноќи/8 дена со вклучен превоз | 3-то и 4-то лице БЕСПЛАТНО сместување;
- Цените за 7 ноќи/8 дена со \*, се дадени за наем на цело студио без вклучен превоз;
- Цените се изразени во евра, за уплата во денарска противвредност 1€ = 62мкд.
- Во 1/4 студио плаќаат минимум 2 лица | 3-то и 4-то лице се сместуваат БЕСПЛАТНО, плаќаат само превоз доколку користат;
- Во студио, дозволено е сместување на лица согласно со предвидениот капацитет, т.е. број на легла. Преку дозволеният број може да се смести максимум едно дете до 6 години;
- Поради генерално чистење на студијата после секоја смена, истите се напуштаат во 10:00 часот, а се добиваат околу 14:00 часот (локално време);
- Хигиената си ја одржуваат самите клиенти за време на престојот;
- Превоз од: Штип / Скопје / Куманово / Велес / Струмица / Удово / Гевгелија;
- Автобусот ги остава/зема патниците на околу 50m од вилата на булеварот.
- **Клима и Wi-Fi интернет, БЕСПЛАТНО!!**

## ПОПУСТИ И ДОПЛАТИ

- За уплата на два последователни термини (еден по друг), одобруваме **10%** попуст на вториот термин;
- За аранжманите за 7 ноќи/8 дена без \*, при патување со сопствен превоз се намалува -10€ од цената по лице (освен за првиот и последниот термин);
- При резервација задолжителна уплата на аконтација од **30%**, во случај на откажување, уплатената аконтација не се враќа;
- Доплата за превоз: 35€ за возрасни / 25€ за деца до 12 год. Деца до 2 год. - бесплатно (без седиште);
- Доплата за туристичка такса - 0.50€ од соба од ноќ (се плаќа во самиот објект при сместување);
- Доплата за патничко осигурување.

## Автобуски превоз КАЛИТЕА, според термини од табелата

## Патни информации

Град на поаѓање	Место на поаѓање	Време на поаѓање	Скопје - Калитеа (325 км)
Куманово:	(бензинска Макпетрол - автопат)	04:15h	Скопје - Солун - Неа Модања - Калитеа Автопат (E75)  <b>Трошоци во еден правец:</b> Патарини во Македонија (280ден) Патарини во Грција (2.60€)
Скопје:	(паркинг пред VIP хотел наспроти саем)	05:00h	
Штип:	(паркинг пред нова пошта)	05:00h	
Велес:	(бензинска Макоил, мотел Македонија)	05:45h	
Неготино:	(бензинска, Макпетрол)	06:15h	
Удово:	(бензинска, Макпетрол)	06:45h	
Г.П. Богородица:	(бензинска, Окта / Богородица)	07:30h	
<b>Поаѓање од Калитеа:</b>	<b>14:45 по МК време / 15:45 по ГР време (на главниот булевар)</b>		